

ИЗЈАВА

за потврдување на усогласеноста на објавените извештаи и податоци

- Од **Жаклина Мариќ**, Директор на Дирекција за анализа и управување со ризици, 30.06.2026
(име и презиме) (функција) (датум на назначување за надлежно лице за потврдување на усогласеноста)
- Од **Борка Цветановска**, Директор на Дирекција за парични пазари и ликвидност, 30.06.2026
(име и презиме) (функција) (датум на назначување за надлежно лице за потврдување на усогласеноста)
- Од **Јасминка Блажевска Марковска**, Директор на дирекција за финансиска контрола, 30.06.2026
(име и презиме) (функција) (датум на назначување за надлежно лице за потврдување на усогласеноста)
- Од **Станимир Станчев**, Член на Управен Одбор на банката, 30.06.2026
(име и презиме) (функција) (датум на назначување за надлежно лице за потврдување на усогласеноста)

Потврдувам/е дека објавените извештаи и податоци со состојба на датум 30.06.2026 година, се усогласени со барањата на Одлуката за објавување извештаи и податоци од страна на банките („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 36/23 и 179/24) и со политиката за објавување податоци и извештаи на Централна кооперативна Банка АД Скопје.

Датум

30.07.2026

Потпис _____
Потпис _____
Потпис _____
Потпис _____
Потпис _____



Извештај со најзначајните показатели

Реден број	Најзначајни показатели	Износ во 000 денари / Процент	Забелешка
1	2	3	4
1	Структура на сопствените средства		
1.1	Редовен основен капитал (РОК)	1,406,491.00	
1.2	Додатен основен капитал (ДОК)	0.00	
1.3	Основен капитал	1,406,491.00	
1.4	Дополнителен капитал (ДК)	370,163.00	
1.5	Сопствени средства	1,776,654.00	
2	Капитал потребен за покривање на ризиците		
2.1	Кредитен ризик	602,144.40	
2.2	Валутен ризик	64,189.66	
2.3	Оперативен ризик	71,099.25	
2.4	Ризик од промена на цените на стоките	0.00	
2.5	Пазарни ризици	0.00	
2.6	Ризик од порамнување / испорака	0.00	
2.7	Ризик од другата договорна страна	0.00	
2.8	Вкупен капитал потребен за покривање на ризиците	737,433.31	
3	Вкупен износ на активата пондерирана според ризиците	9,217,916.37	
4	Стапка на адекватност на капиталот	19.27%	
5	Стапки пропишани од Народната банка		
5.1	Редовен основен капитал	13.75%	
5.2	Основен капитал	15.25%	
5.3	Стапка на адекватност на капиталот	17.25%	
6	Стапка на нефункционалните кредити	0.27%	Под „стапка на нефункционални кредити“ се подразбира односот помеѓу вкупниот износ на нефункционалните кредити (главница) и вкупниот износ на кредити (главница) на банката, во бруто-износ, односно без да се земе во предвид износот на исправката на вредноста / посебната резерва и акумулираната амортизација.
7	Стапка на повратот на активата	0.10%	Стапка на повратот на активата е пресметана како однос помеѓу нето-добивката и просечната актива пресметана како аритметичка средина на износот на активата за кварталот којшто завршува на датумот на извештаите и на износите на активата за секој од претходните три квартала
8	Стапка на повратот на капиталот и резервите	1.06%	Стапка на повратот на капиталот и резервите е пресметана како однос помеѓу нето-добивката и просечниот капитал пресметан како аритметичка средина на износот на капиталот за кварталот којшто завршува на датумот на извештаите и на износите на капиталот за секој од претходните три квартала.
9	Вкупна стапка на заштитните слоеви на капиталот	4.25%	
10	Стапка на задолженост	8.89%	
10.1	Износ на изложеноста	15,730,309.90	
11	Ликвидност		
11.1	Стапка на покриеност со ликвидност	206.11%	
11.2	Просечна вредност на стапката на покриеност со ликвидност	209.01%	
11.3	Просечна вредност на ВКУЛА	4,499,844.58	
11.4	Просечна вредност на ВПО	2,837,794.74	
11.5	Просечна вредност на ВПП	610,668.03	
11.6	Просечна вредност на НПО	2,163,028.68	